



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 10 април 2003
Скопје

Број 27

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 30000000188798

622.

Врз основа на член 125, став 4 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СИЛИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа уредба се уредува организирањето, подготвувањето и употребата на силите на цивилната заштита во Република Македонија.

1. Организирање на силите на цивилната заштита

Член 2

Сили на цивилната заштита, заради заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последиците предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир, формира Република Македонија.

Сили на цивилната заштита, заради извршување на мерките за заштита и спасување за свои потреби, формираат трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и единиците на локалната самоуправа.

Силите на цивилната заштита од став 1 на овој член се организираат како маневарски сили, а силите на цивилната заштита од став 2 на овој член се организираат како месни сили на цивилната заштита.

Член 3

Сили на цивилната заштита се организираат во единици и штабови.

1) Единици на цивилната заштита

Член 4

Маневарските сили на цивилната заштита се формираат како републички специјализирани единици, кои се формираат за извршување на посложени специфични и пообемни задачи во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

Член 5

Маневарски специјализирани единици се формираат и во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои се од посебно значење за одбраната.

Член 6

Маневарските специјализирани единици се формираат за следните специјалности:

- противпожарна заштита,
- прва медицинска помош,
- спасување од урнатини,
- расчистување на урнатини,
- спасување од високи објекти,
- спасување на вода,
- спасување на планина,
- спасување од сообраќајни несреќи од поголем обем,
- спасување од хемиски несреќи,

- извидување,
- РХБ деконтаминација,
- асанација на терен,
- заштита од неексплодирани убојни средства,
- згрижување на загрошено и настрадано население,
- заштита и спасување на животни и продукти од животинско потекло,
- заштита и спасување на растенија и растителни производи и
- логистичка поддршка.

Член 7

Маневарските специјализирани единици се формираат во јачина на одделение, вод и чета, а по потреба може да се формираат и одреди од еднороден или мешовит состав.

Маневарските специјализирани единици може да се формираат и како единици за брзи интервенции во јачина на одделение и вод.

При организирањето, подготвувањето и оспособувањето на маневарските специјализирани единици, единиците за брзи интервенции од став 2 на овој член имаат приоритет.

Член 8

Месните сили на цивилната заштита се формираат како универзални и специјализирани единици.

Член 9

Месните универзални единици, по својата јачина се формираат како екипи, одделенија и водови.

Екипи се формираат во населби кои бројат од 50 до 200 жители и во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат од 20 до 50 вработени.

Одделенија се формираат во населби кои бројат од 200 до 500 жители и трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби кои имаат од 50 до 200 вработени.

Водови се формираат во населби кои бројат над 500 жители и трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат над 200 вработени.

Член 10

Месните универзални единици се опремуваат, обучуваат и оспособуваат за давање прва медицинска помош, гаснење на пожари, спасување на загрозени и затрупани лица во плитки урнатини, учество во засолнувањето, евакуацијата и згрижувањето на населението.

Месните универзални единици можат да бидат употребени и на други задачи во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

Член 11

Месните специјализирани единици по својата јачина се формираат како екипи, одделенија и водови.

Екипи се формираат во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат од 50 до 100 вработени.

Одделенија се формираат во трговските друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат од 100 до 300 вработени.

Водови се формираат во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат над 300 вработени.

Јачината на месните специјализирани единици во единиците на локалната самоуправа е утврдена од советот на единицата на локалната самоуправа, во соработка со Министерството за одбрана, врз основа на направената проценка на степенот за загрозеноста и можностите за заштита на подрачјата, населението и материјалните добра во единицата на локалната самоуправа.

Член 12

Месните специјализирани единици се формираат за следните специјалности:

- противпожарна заштита,
- прва медицинска помош,
- комунални,
- заштита и спасување на животни и продукти од животинско потекло,
- заштита и спасување на растенија и растителни производи,
- РХБ деконтаминација, и
- асанација на теренот.

2) Штабови за цивилна заштита

Член 13

За оперативно и стручно раководење со акциите за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последиците предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир, се формираат штабови за цивилна заштита.

Член 14

Републички штаб за цивилна заштита и подрачни штабови за цивилна заштита формира Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

Општински штаб за цивилна заштита формира единицата на локалната самоуправа.

Единицата на локалната самоуправа може да формира и месни штабови за цивилна заштита за населени места кои бројат над 200 жители.

Штабови за цивилна заштита за свои потреби формираат трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби кои имаат над 100 вработени.

Во населени места кои бројат помалку од 200 жители и во трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои имаат помалку од 100 вработени и во кои не се формираат штабови за цивилна заштита, советот на единицата на локалната самоуправа, односно од нивниот орган на управување именува повереник за цивилна заштита и негов заменик.

Член 15

Штабовите за цивилна заштита ги сочинуваат:

- командант на штаб,
- началник на штаб,
- помошници на началникот на штабот.

Бројот на помошниците на началникот на штабот е определен во согласност со одлуката за формирање на штабот.

Член 16

Командант на Републичкиот штаб за цивилна заштита е лице именувано од Владата од редот на замениците на претседателот на Владата или друг член на Владата.

Началник на Републичкиот штаб за цивилна заштита е лице именувано од Владата од редот на раководните државни службеници во Министерството за одбрана.

Помошниците на началникот на Републичкиот штаб за цивилна заштита се лица именувани од Владата на предлог на:

- министерот за одбрана, од редот на државните службеници во Министерството за одбрана,
- министерот кој раководи со министерство чија дејност е во функција на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра, од редот на раководните државни службеници во министерството, и

- раководниот орган на трговското друштво, јавното претпријатие, установа и служба чија дејност е во функција на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра, од редот на раководните работници во органот.

Член 17

Командант на подрачниот штаб на цивилната заштита е лице именувано од Владата од редот на раководителите на подрачните единици на Министерството за одбрана.

Началник на подрачниот штаб за цивилна заштита е лице именувано од Владата, на предлог на министерот за одбрана, од редот на стручните државни службеници од подрачните единици на Министерството за одбрана, кои вршат работи од областа на цивилната заштита.

Помошниците на началникот на подрачниот штаб за цивилна заштита се лица именувани од министерот за одбрана, на предлог на командантот на подрачниот штаб за цивилна заштита.

Член 18

Командант на општинскиот штаб за цивилна заштита е лице именувано од советот на единицата на локалната самоуправа од редот на членовите на советот, и тоа претседавачот на советот на единицата на локалната самоуправа или член на советот на единицата на локалната самоуправа, кој има стручни и организаторски способности од областа на заштитата и спасувањето.

За именување на командантот од став 1 на овој член претходна согласност дава министерот за одбрана.

Началник на општинскиот штаб за цивилна заштита е лице именувано од советот на единицата на локалната самоуправа од редот на стручните државни службеници вработени во единицата на локалната самоуправа, на работно место од областа на заштитата и спасувањето.

Помошници на началникот на општинскиот штаб за цивилна заштита се лица именувани од советот на единицата на локалната самоуправа од редот на вработените во јавните претпријатија, установи и служби или други стручни лица од областа на заштитата и спасувањето.

Член 19

Командантот, началникот и помошниците на началникот на месниот штаб на цивилната заштита се именувани од советот на единицата на локалната самоуправа.

Член 20

Командантот, началникот и помошниците на началникот на штабовите на цивилната заштита во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби се именувани од нивниот орган на управување.

Член 21

Штабовите за цивилна заштита донесуваат деловник за својата работа.

Деловникот од став 1 на овој член го донесува секој штаб одделно со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на штабот.

Член 22

За соодветна проценка на последиците од одделни видови воени разурнувања, природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир и ефикасно и рационално ангажирање на силите на цивилната заштита и другите учесници во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра, Републичкиот и подрачните штабови за цивилна заштита формираат свои помошни оперативни тела од редот на своите членови, претставници во органите на државната власт, трговските друштва, јавни претпријатија, установи и служби како и од редот на научни стручни лица и здруженија на граѓани.

2. Подготвување на силите на цивилната заштита

Член 23

Подготвувањето на силите на цивилната заштита опфаќа нивно благовремено и целосно пополнување според личниот и материјалниот состав, планирање на развојот и употребата, обучување на припадниците, материјално обезбедување и мобилизација, со што се создаваат услови за благовремена и ефикасна употреба на силите за цивилната заштита во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

1) Пополнување на силите на цивилната заштита

Член 24

Пополнувањето на силите на цивилната заштита се врши според личниот и материјалниот состав на силите на цивилната заштита.

Член 25

Пополнувањето на маневарските сили на цивилната заштита по правило се врши со помлади, стручни и физички способни граѓани кои согласно член 12 од Законот за одбрана имаат должност да учествуваат во силите на цивилната заштита.

Член 26

Пополнувањето на месните сили на цивилната заштита се врши од редот на вработените во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби за чии потреби се формирани и од други граѓани, кои согласно законот имаат должност да учествуваат во силите на цивилната заштита, а немаат распоред во маневарските сили на цивилната заштита.

2) Планирање на развојот на употребата на силите на цивилната заштита

Член 27

Планирањето на развојот и употребата на маневарските сили на цивилната заштита се врши согласно документите за развој и употреба на маневарските сили изработени од Министерството за одбрана.

Член 28

Документите за употреба на маневарските сили на цивилната заштита во воена состојба се составен дел на планот за одбрана.

Член 29

За употребата на маневарските сили на цивилната заштита за заштита и отстранување на последиците предизвикани од природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир, се изработуваат посебни планови.

Член 30

Документите за развој и употреба на месните сили на цивилната заштита се изработуваат од единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби кои формираат месни сили за цивилна заштита.

3) Обучување на силите на цивилната заштита

Член 31

Обучувањето на силите на цивилната заштита опфаќа активности за стекнување на неопходни стручни и други знаења за извршување на задачите во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последиците предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир.

Член 32

Обуката на силите на цивилната заштита се планира, организира и спроведува за сите припадници на силите на цивилната заштита.

Член 33

Обука на припадниците на силите на цивилната заштита се организира и спроведува во Центарот за обука за одбрана и во образовни институции.

Обуката на припадниците на силите на цивилната заштита се врши преку организирање курсеви, семинари и други форми на обука.

Член 34

Практичната проверка на оспособеноста на силите на цивилната заштита се врши преку организирање и спроведување на смотри, тренажи, натпревари и вежби.

4) Материјално обезбедување

Член 35

Под материјалното обезбедување на силите на цивилната заштита се подразбира снабдувањето на силите на цивилната заштита со опрема, средства, исхрана, санитарско, ветеринарно обезбедување и друга логистичка поддршка.

Член 36

Материјалното обезбедување на силите на цивилната заштита се врши според документите за развој и документите за употреба на силите на цивилната заштита во воена состојба и употреба на силите на цивилната заштита за отстранување на последиците предизвикани од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир.

Член 37

Опремувањето се врши според личниот и материјалниот состав на силите на цивилната заштита.

Член 38

Маневарските сили на цивилната заштита се опремуваат со лична и заедничка опрема, средства, алати, механизација и возила.

Механизацијата и возилата се обезбедуваат по основ на материјална обврска на граѓаните.

Член 39

Материјалното обезбедување на месните сили на цивилната заштита го вршат трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и единиците на локалната самоуправа од сопствени средства, според личниот и материјалниот состав.

5) Мобилизација на силите на цивилната заштита

Член 40

Подготовката на силите на цивилната заштита опфаќа преземање организациски, безбедносни и одбранбено-заштитни мерки и постапки потребни за успешно извршување на задачите за заштита и спасување на населението и материјалните добра во воена состојба и отстранувањето на последиците од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир.

Член 41

Со мобилизација силите на цивилната заштита се доведуваат во состојба на готовност за извршување на задачите во заштитата и спасувањето согласно документите за употреба на силите на цивилна заштита.

Член 42

Мобилизацијата на силите на цивилната заштита може да биде општа и делумна.

Општата мобилизација ги опфаќа сите сили на цивилната заштита, а делумната, одделни нивни делови.

Член 43

Мобилизацијата на цивилната заштита се подготвува и организира согласно документите за употреба, а се извршува согласно документите за мобилизација на силите на цивилната заштита.

Повикувањето на припадниците на маневарските сили на цивилната заштита како и граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите кои се должни по основ на материјална обврска да дадат на користење возила, машини, земјиште, објекти и други материјални средства, запрежен и товарен добиток, се врши во рамките на единствениот систем за мобилизација.

Член 44

Врз основа на одлуката за употреба на маневарските сили на цивилната заштита, се донесува наредба за мобилизација на маневарските сили на цивилната заштита од командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита.

Член 45

Врз основа на одлука за употреба на месните сили на цивилната заштита кои ги формираат единиците на локалната самоуправа, се донесува наредба за ангажирање на месните сили на цивилната заштита од командантот на општинскиот штаб за цивилна заштита.

Одлука за употреба и наредба за ангажирање на месните сили на цивилната заштита во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби, се донесува од раководниот орган.

б) Врски за раководење и командување**Член 46**

Врски за раководење и командување на маневарските сили на цивилната заштита се обезбедуваат од Министерството за одбрана.

Врски за раководење и командување на месните сили на цивилната заштита за нивни потреби се обезбедуваат од единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.

3. Употреба на силите на цивилната заштита**Член 47**

Во воена состојба силите на цивилната заштита се употребуваат според документите кои се составен дел на Планот за одбрана.

Во услови на заштита и спасување од последици предизвикани од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир, силите на цивилната заштита се употребуваат според плановите за употреба на силите на цивилната заштита во овие услови.

Член 48

Во воена состојба, силите на цивилната заштита своите задачи и активности во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра ги спроведуваат согласно Женевските конвенции и други меѓународни договори од областа на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од воени разурнувања, ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Член 49

Маневарските сили на цивилната заштита се употребуваат за извршување на посложени и пообемни задачи во обезбедувањето на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра во воена состојба и заштита од последиците предизвикани од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир, во прв ред на подрачјето за кое се формирани, а по потреба се употребуваат и на целата територија на Републиката.

Маневарските сили на цивилната заштита се употребуваат за обезбедување заштита и спасување на населението и материјалните добра и отстранување на последиците во најзагрозените подрачја и објекти.

Маневарските сили на цивилната заштита остануваат мобилни сè до моментот на целосно отстранување на опасностите и последиците предизвикани од нив.

Логистичка поддршка при употребата на маневарските сили на цивилната заштита е организирано од Министерството за одбрана.

Член 50

По потреба, Републичкиот штаб за цивилна заштита односно подрачните штабови за цивилна заштита, може да побараат од единиците на Министерството за внатрешни работи непосредно обезбедување на објектите и просторот каде што маневарските сили на цивилната заштита ги извршуваат задачите.

Член 51

Месните сили на цивилната заштита се употребуваат за брзи и непосредни интервенции во спречување на опасностите и отстранување на последиците во местата за кои се формирани, а по потреба се употребуваат и во соседни загрозени подрачја.

Силите од став 1 на овој член се употребуваат во моментот на настанување на опасноста, а должината на времето на нивната употреба зависи од конкретната состојба и потребата за спроведување на активностите со кои се обезбедува заштита и спасување на населението и материјалните добра како и за отстранување на последиците.

Член 52

Припадниците на силите на цивилната заштита носат униформа и знак на припадност на силите на цивилната заштита.

Знакот на припадност на силите на цивилната заштита е меѓународниот знак на цивилната заштита.

Возилата, механизацијата и другите средства кои се распоредени во силите на цивилната заштита, за време на нивното користење во активности за заштита и спасување на населението и материјалните добра, се обележуваат со знакот на силите на цивилната заштита.

4. Раководење и командување со силите на цивилната заштита**Член 53**

Со силите на цивилната заштита и со останатите учесници кои се ангажирани во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра во воена состојба и заштита од последиците предизвикани од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир, раководат штабовите за цивилна заштита и тоа:

- Републичкиот штаб за цивилна заштита раководи со сите сили на цивилната заштита и останатите учесници на целата територија на Републиката,

- Подрачните штабови на цивилната заштита раководат со сите сили на цивилната заштита и останатите учесници на подрачјата за кои се формирани,

- Општинските штабови за цивилна заштита раководат со силите на цивилната заштита и останатите учесници на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, и

- Штабовите за цивилна заштита во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби, раководат со силите на цивилната заштита и останатите учесници, формирани од трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.

Во случај на употреба на силите на цивилната заштита на територија која опфаќа подрачја за кои се формирани повеќе подрачни штабови за цивилна заштита, Републичкиот штаб за цивилна заштита може

да определи еден подрачен штаб за цивилна заштита кој ќе раководи со силите на цивилната заштита и останатите учесници ангажирани во заштитата и спасувањето на територијата на тие подрачја.

Член 54

Со маневарските сили на цивилната заштита непосредно командуваат командантите на подрачните штабови за цивилна заштита и командирите на единиците, во согласност со наредбата донесена од командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита.

Со месните сили на цивилната заштита непосредно командуваат командантите на општинските штабови, односно штабовите формирани за потребите на трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и командирите на единиците.

Член 55

Командувањето со силите на цивилната заштита се заснова на принципот на едностарешинство, субординација и единство во командувањето при употреба на силите на цивилната заштита.

Наредбите на претпоставениот старешина во силите на цивилната заштита не се извршуваат само ако нивното извршување претставува кривично дело.

5. Соработка со другите учесници во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра

Член 56

При планирање на активностите во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последиците предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир, штабовите за цивилна заштита соработуваат со органите на државната власт, Армијата на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа.

Штабовите за цивилна заштита остваруваат соработка и со Црвениот крст на Република Македонија, сојузите на противпожарникарите, радиоаматерите, планинарите, извидниците и воздухопловниот сојуз, јавните претпријатија од комуналната дејност, трговските друштва од областа на градежништвото, сообраќајот, транспортот и угостителството, прехранбената индустрија, установите од областа на здравството, заштитата на животната средина, ветеринарството, центрите за социјални работи и други трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби и други невладини организации чија дејност е во функција на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

Член 57

Заради успешно остварување на раководењето и координирањето на акциите за заштита и спасување на населението и материјалните добра, особено во организирањето и спроведувањето на заштитата и спасувањето при отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од областа на здравството, заштитата на животната средина, урбанизмот, комуналните работи, економијата, земјоделието, сточарството и водостопанството, индустријата и градежништвото, трговијата и снабдувањето, сообраќајот и врските, информирањето, противпожарната заштита, црвениот крст и други, по барање на Републичкиот штаб за цивилна заштита односно подрачните штабови за цивилна заштита, доставуваат изводи од нивните планови за делување при отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии и техничко - технолошки и други несреќи во мир.

6. Завршни одредби

Член 58

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за организирање, подготвување и извршување на активностите и задачите на цивилната заштита во воена состојба и за формирање и подготвување на единиците и штабовите на цивилната заштита („Сл.весник на РМ“ бр. 51/92).

Член 59

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1575/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

623.

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот на водењето на евиденцијата на воените обврзници.

Член 2

Евиденцијата на воените обврзници се води на обрасци за рачна и автоматска обработка, и тоа:

- матична книга на воените обврзници - Образец МК-1;
- матичен картон - Образец МК-2;
- единечен картон - Образец ЕК-3;
- матичен картон за служење воен рок во цивилна служба - Образец МК-ЦС-2а;
- евидентен картон за служење воен рок во цивилна служба - Образец ЕК-ЦС-3а;
- персонален картон - Образец ПКО-9 и
- азбучен картон - Образец АК-4.

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на оваа уредба.

Член 3

Пополнувањето на обрасците се врши врз основа на податоците од матичната евиденција на родените, евиденцијата за издавање на лични и патни исправи, евиденцијата на образовните установи и институции, евиденцијата на дипломатско-конзуларните претставништва, податоците добиени од семејството на воениот обврзник и лично од воениот обврзник при јавувањето на општ повик, или поединечна покана за воведување во евиденцијата на воените обврзници, односно покана за извршување на воена обврска.

Член 4

Пополнувањето на обрасците се врши и врз основа на дадените податоци за воените обврзници од значење за водењето на воената евиденција, по барање на Министерството за одбрана согласно член 88 од Законот за одбрана, и тоа:

- од Министерството за внатрешни работи, за промената на личното име и презиме, престанок на државјанство, смрт, прогласување за исчезнат, промена на живеалиштето односно престолувањето;
- од надлежниот суд, за поведување, запирање или прекинување на кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност, правосилна

Распоред во картотека

Група	Подгрупа	Оддел	Пододдел

МАТИЧЕН КАРТОН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(единствен матичен број на граѓанинот)

1. _____ 2. пол: _____
(презиме, име на таткото или мајката и име)3. _____ 4. _____
(дата на раѓање) (место, општина и држава на раѓање)5. Живеалиште: _____
(место, улица и број, општина и држава)

6. Домашен телефон: _____ Телефон на работа: _____

7. Припадност на заедница: _____ 8. Образование: _____

9. Занимање: _____

10. Вработен: _____
(назив и седиште)

11. Знаења важни за одбраната _____

12. Регрутиран: _____ 13. Способност: _____
(датум)

14. Род-служба _____ 15. Траење на воениот рок: _____

16. ВЕС _____ 17. Должност : _____
(основен) (основна)18. ВЕС _____ 19. Должност _____
(основен) (дополнителна)

20. Служење на воениот рок:

Воена пошта и место	Стапување	Отпуштање

21. _____
(серија и број на воена книшка)22. _____
(воена опрема)23. _____
(број и назив на воена единица)24. _____
(ВЕС и должност во ВЕ)

ЕДИНИЧЕН КАРТОН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(единствен матичен број на граѓанинот)

Распоред во картотека

Група	Подгрупа	Оддел	Пододдел

1. _____ 2. пол: _____
(презиме, име на таткото или мајката и име)

3. _____ 4. _____
(дата на раѓање) (место, општина и држава на раѓање)

5. Живеалиште: _____
(место, улица и број, општина и држава)

6. Домашен телефон: _____ Телефон на работа: _____

7. Припадност на заедница: _____ 8. Образование: _____

9. Занимање: _____

10. Вработен: _____
(назив и седиште)

11. Знаења важни за одбраната _____

12. Регрутиран: _____ 13. Способност: _____
(датум)

14. Род-служба _____ 15. Траење на воениот рок: _____

16. ВЕС _____ 17. Должност: _____
(основен) (основна)

18. ВЕС _____ 19. Должност _____
(основен) (дополнителна)

20. Служење на воениот рок:

Воена пошта и место	Стапување		Отпуштање	
	дата	заверка	дата	заверка

21. _____
(серија и број на воена киншка)

22. _____
(воена опрема)

23. _____
(броен назив на воена единица)

24. _____
(ВЕС и должност во ВЕ)

МАТИЧЕН КАРТОН ЗА СЛУЖЕЊЕ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Распоред во картотека

Група	Подгрупа	Оддел	Пододдел

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(единствен матичен број на граѓанинот)

1. _____ 2. пол: _____
(презиме, име на таткото или мајката и име)3. _____ 4. _____
(дата на раѓање) (место, општина и држава на раѓање)5. Живеалиште: _____
(место, улица и број, општина и држава)

6. Домашен телефон: _____ Телефон на работа: _____

7. Припадност на заедница: _____ 8. Образование: _____

9. Занимање: _____

10. Вработен: _____
(назив и седиште)

11. Знаења важни за одбраната _____

12. Одобрено цивилно служење воен рок: _____
(број на решение и датум)13. Регрутиран: _____ 14. Способност: _____
(датум)

15. Траење на воениот рок _____ месеци.

16. Служење на воениот рок на работно место: _____

(назив на работното место)

17. Служење на воениот рок:

Име на организација, установа, противпожарна единица	Место	Стапување	Отпуштање

18. Серија и број на воената книшка: _____

19. Распоред во резервен состав: _____
(име на организација, установа единица)

20. Должност во резервен состав: _____

ЕВИДЕНТЕН КАРТОН ЗА СЛУЖЕЊЕ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Распоред во картотека

Група	Подгрупа	Оддел	Пододдел

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(единствен матичен број на граѓанинот)

1. _____ 2. пол: _____
(презиме, име на таткото или мајката и име)

3. _____ 4. _____
(дата на раѓање) (место, општина и држава на раѓање)

5. Живеалиште: _____
(место, улица и број, општина и држава)

6. Домашен телефон: _____ Телефон на работа: _____

7. Припадност на заедница: _____ 8. Образование: _____

9. Занимање: _____

10. Вработен: _____
(назив и седиште)

11. Знаења важни за одбраната _____

12. Одобрено цивилно служење воен рок: _____
(број на решение и датум)

13. Регрутиран: _____ 14. Способност: _____
(датум)

15. Траење на воениот рок _____ месеци.

16. Служење на воениот рок на работно место: _____

_____ (назив на работното место)

17. Служење на воениот рок:

Име на организација, установа, противпожарна единица	Место	Сталување		Отпуштање	
		дата	заверка	дата	заверка

18. Серија и број на воената книшка: _____

19. Распоред во резервен состав: _____
(име на организација, установа единица)

20. Должност во резервен состав: _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Единствен матичен број на граѓ.]			
ПРЕЗИМЕ	Криен- установ	Чин - класа	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 57 <input type="checkbox"/> 58 <input type="checkbox"/> 59 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 61 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 66 <input type="checkbox"/> 67 <input type="checkbox"/> 68 <input type="checkbox"/> 69 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 71 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 74 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 76 <input type="checkbox"/> 77 <input type="checkbox"/> 78 <input type="checkbox"/> 79 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 81 <input type="checkbox"/> 82 <input type="checkbox"/> 83 <input type="checkbox"/> 84 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 88 <input type="checkbox"/> 89 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 91 <input type="checkbox"/> 92 <input type="checkbox"/> 93 <input type="checkbox"/> 94 <input type="checkbox"/> 95 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 97 <input type="checkbox"/> 98 <input type="checkbox"/> 99 <input type="checkbox"/> 100
Талков лист	Роду Служба	Лична ВЕС	
ИМЕ			
Дес, место и година на раѓање			
Место и држава			
Живилница (место, улица и број, општина и држава)			
Припадност на војска			
Занимање пред влезот во АРМ (за постојане место) - должност во граѓанство (за резервен состав)			
Највисоко завршено образование	Во граѓанство		
	Војско		
Позивање на службен јазик		целосно:	
		делумно:	
Служба во армија	Во АРМ од - до		
	Во други војски од - до		
Оцена за способност за служба во АРМ			

11	Поставување по војна формација		Должност _____ Мат. место _____ Мат. собранието _____ Наредба, број и дата _____				
	ВОЕНА ВЕЖБА - ВРЕМЕ НА СЛУЖБЕ ВО ВОЈНА						
12	Функционална должност	Во време		Единица- установа	Наредба, број и дата на наредбата	За која должност е осособен во војна	
		Од	До				

	Војни - класа	Указ - наредба		Забелешка
		Број	Дата	
Промоциони и учествовање				
Одморна - наредба - геролба	Опис	Указ - наредба		Забелешка
		Број	Дата	

15	Дисциплинска мерка и одморна мерка (вид, кој за време, број и дата)												
	16	Податоци за назначувања и заробувања (да се наведе како и источник)											
		17	Податоци за ранувања (да се наведе местото на ранувањето и во која борба)										
	18		Кога загинале - уреден или војна борба, да се кажеда точното место на погребот										
		19	За извршен случај да се кажеда којшто саместо на живеење										
20	Говореник на обвезда и обученик		Класа	Плато	Плато- големина	Должност	Ветровод	Честин	Честин				
21	ЗАБЕЛЕШКА:												

АЗБУЧЕН КАРТОН Образец АК-4

Презиме								
Татково име								
Родено име								
Ден, месец и година на раѓање								
Општина и адреса _____								
Род - служба _____								
Лична ВЕС _____								
Бројна ознака _____								
Распоред во картотеката:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Група</th> <th style="width: 25%;">Подгрупа</th> <th style="width: 25%;">Оддел.</th> <th style="width: 25%;">Пододд.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Група	Подгрупа	Оддел.	Пододд.				
Група	Подгрупа	Оддел.	Пододд.					
								
Единствен матичен број на граѓанинот								

624.

Врз основа на член 95, став 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ШТО СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за продажба на акциите и уделите што се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/2000) во членот 2, по ставот 3, се додава нов став 4 кој гласи:

"По исклучок од став 3 на овој член за друштвата определени со Акциониот план за загубарите, продажбата на акциите се врши преку јавен повик за прибирање на понуди под услови утврдени со Акциониот план за загубарите и одлуката за продажба на акциите."

Постојниот став 4 станува став 5.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1745/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

625.

Врз основа на член 120 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за одбрана, донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за утврдување на материјалната одговорност на воените лица на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

Воено лице на служба во Армијата кое на било кој начин ќе дознае за постоење на штета на средствата на Република Македонија во врска со вршење на службата во Армијата, го известува непосредно претпоставениот воен старешина или раководниот работник (во натамошниот текст: непосредно претпоставениот старешина).

Непосредно претпоставениот старешина спроведува претходна постапка за утврдување на штетата.

При спроведување на претходната постапка се зема изјава од лицето кое ја пријавило штетата, за што се составува записник, а по потреба се сослушуваат сведоци и се спроведуваат други дејствија кои не трпат одлагање, а се од битно значење за утврдување на материјалната одговорност за предизвиканата штета.

Член 3

Од страна на непосредно претпоставениот старешина, врз основа на прибавените докази и утврдените факти, се поднесува пријава до воениот старешина од член 118 став 1 од Законот за служба во Армијата, кој одлучува за материјалната одговорност и обврската за надомест на штета (во натамошниот текст: надлежниот воен старешина).

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за:

- лицето или лицата за кои постои основано сомнение дека ја сториле штетата (чин, име, татково име и презиме, должност на која е поставено-ВП, адреса и место на живеење, единствен матичен број на граѓанинот и број на лична карта);

- име и презиме на лицето кое непосредно било задолжено со уништениот, оштетениот или исчезнатиот предмет, а доколку никој не бил задолжен, се наведува името и презимето на лицето кое вршело стражарско-чуварска служба во времето на настанувањето на штетата;

- време, место и начин (опис) на сторување на штетата;

- видот на предизвиканата штета (назив на уништениот, оштетениот или исчезнатиот предмет);

- висината на предизвиканата штета и начин на утврдување на истата;

- датум на дознавање на предизвиканата штета и

- други податоци, факти и списи кои се од значење за утврдување на материјалната одговорност за предизвиканата штета.

Член 4

По приемот на пријавата за причинетата штета односно по дознавањето за причинетата штета, се донесува решение за поведување на постапка за утврдување на материјалната одговорност и формирање на комисија за утврдување на одговорноста (во натамошниот текст: Комисијата).

Решението од став 1 на овој член, донесено од надлежниот воен старешина содржи податоци за:

- лицето против кое се поведува постапката за утврдување на материјалната одговорност (чин, име, татково име и презиме, должност на која е поставено-ВП, адреса и место на живеење, единствен матичен број на граѓанинот и број на лична карта);
- време, место и начин (опис) на сторување на штетата;
- видот и висината на предизвиканата штета (назив и вид на уништениот, оштетениот или исчезнатиот предмет);
- претседателот и членовите на Комисијата;
- задачите на Комисијата и
- рокот за спроведување на постапката за утврдување на материјалната одговорност.

Член 5

Ако во постапката за утврдување на материјалната одговорност не може да се утврди идентитетот на сторителот, од страна на надлежниот воен старешина се поведува постапка против непознат сторител.

Во случај од став 1 на овој член, се известува воената полиција, односно штетата сторена надвор од воени објекти на Министерството за одбрана (во натамошниот текст: Министерството) се пријавува во Министерството за внатрешни работи.

Член 6

Во постапката за утврдување на материјалната одговорност од страна на Комисијата се преземаат следните дејствија:

- му се овозможува на лицето против кого е поведена постапката за утврдување на материјалната одговорност, да се произнесе по наводите во пријавата,
- се спроведуваат дејствија кои не трпат одлагање, а се од значење за утврдување на материјалната одговорност и
- се прибавуваат сите докази кои се од значење за утврдување на материјалната одговорност.

Член 7

Доколку не може да се утврди висината на штетата, од страна на Комисијата може да се побара и вештачење првенствено од стручни лица во Армијата и Министерството, а по потреба може да се ангажираат и стручни лица и вештаци од надвор.

Член 8

Во постапката за утврдување на материјалната одговорност, во случаите кога се работи за штета предизвикана во сообраќајна незгода, од страна на Комисијата се обезбедува писмен извештај од Воената полиција или од Министерството за внатрешни работи, како и се обезбедуваат податоци за лицето кое ја предизвикало сообраќајната незгода.

Член 9

По спроведената постапка, од Комисијата се изработува предлог-решение за утврдување на материјалната одговорност и обврската за надомест на штета или предлог-решение за делумно или целосно ослободување од обврската за надомест на штета и предметот заедно со сите списи се доставува на одлучување до надлежниот воен старешина.

Доколку во текот на постапката Комисијата дојде до сознание дека штетата ја предизвикале повеќе лица или дека кај пријавеното лице не постои вина за предизвиканата штета, а постои вина кај друго лице, писмено се известува надлежниот воен старешина за утврдената состојба, со предлог да се запре постапката против пријавениот и да се поведе постапка против лицето, односно лицата за кои постои основано сомнение дека ја сториле штетата.

Член 10

Кога постапката за утврдување на одговорноста се води против војник за време на служење на воен рок, воен обврзник во резервниот состав на Армијата додека е

повикан да извршува права и должности од областа на одбраната, питомец на Воената академија и лице на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери, од страна на Комисијата се спроведува постапката пред воениот обврзник да биде отпуштен од Армијата, пред питомецот да ја заврши Воената академија, односно пред лицето да го заврши стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери.

Доколку непосредно претпоставениот старешина на лицата од став 1 на овој член при нивното раздолжување со опремата утврди дека постои кусок, односно дека е причинета штета на опремата, се обезбедува изјава од лицето кое се раздолжува, за причините за кусокот односно штетата и за тоа дали ја признава штетата и дали е согласно да ја надомести, за што се составува записник.

Член 11

Ако лицето од член 10 став 2 на ова упатство ја признае штетата и е согласно да ја надомести, од благајникот во единицата се изработува финансиски документ (каса прими и сл.) за висината на штетата и се доставува до лицето кое ја предизвикало штетата заради наплата на истата.

Ако лицето ја признае штетата, но не е согласно да ја надомести, како и во случаи кога не ја признава штетата, од страна на непосредно претпоставениот старешина се поднесува пријава до надлежниот воен старешина заради поведување на постапка за утврдување на материјалната одговорност, кон која се приложува и записникот прибавен при раздолжувањето со опремата.

Член 12

За утврдување на материјалната одговорност и обврската за надомест на штета, односно за делумно или целосно ослободување од обврската за надомест на штета, од страна на надлежниот воен старешина се донесува решение.

Член 13

Поднесувањето на пријава од член 3 на ова упатство и донесувањето на решението од член 4 на ова упатство се врши во роковите определени во Колективниот договор за уредување, односно доуредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Министерството за одбрана.

Член 14

Одредбите од ова упатство соодветно се применуваат и во начинот и постапката за утврдување на материјалната одговорност на цивилните лица на служба во Армијата.

Член 15

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2277/1
25 март 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

626.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Сирково - Општина Росоман.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2152/1
8 април 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

627.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија на 8.04.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ
СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002 и 11/2003) се вршат следните измени и тоа:

- во точка 2, став 2 процентот "8,00" се заменува со процентот "6,50".

- во точка 4, став 2 процентот "17,50" се заменува со процентот "16,00".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се применува од 15.04.2003 година.

О. бр. 02-15/3-2003
8 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Со решение на овој суд П. бр. 1002/03 од 07.04.2003 година, врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адвокат Љиљана Багеска од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 46/2-9, за привремен застапник на тужената Гарип Гулбехар од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, во постапка за развод на брак која се води пред овој суд по тужбата на тужителот Гарип Сембер од Скопје.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, односно во име на тужениот ќе ги врши правата и должностите се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII П. бр. 1002/03. (9266)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд, е заведен предметот Р.бр.84/2003, за докажување на смрт, на лицето Африм Асани од с.Падалиште, од татко Алил Асани и мајка Руждије Асани, роден 7.12.1980 година во с.Падалиште, по предлог на предлагачот Асани Алил од с.Падалиште - гостиварско.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Асани Африм во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", да се јави во судот.

Судот исто така ги повикува сите оние лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во Основниот суд во Гостивар, истото ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.84/2003. (9046)

Пред овој суд, е заведен предлог Р.бр.85/2003 за докажување на смрт, на лицето Усеини Меметали од Гостивар, од татко Назиф Усеини и мајка Зоме Усеини, роден 9.04.1947 година во с.Радиовце - тетовско, по предлог на предлагачката Усеини Едибе од Гостивар, ул. "Т.Богданоски" бр. 8.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Усеини Меметали во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", истиот да се јави во судот.

Судот исто така ги повикува сите оние лица кои знаат нешто за животот на лицето Усеини Меметали тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во Основниот суд во Гостивар, истото ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.85/2003. (9047)

Пред овој суд, е заведен предметот за докажување на смрт, на лицето Врескала Хурмизе од Гостивар, од татко Реџеп и мајка Мерџива, родена 1918 година во с.Форино, по предлог на предлагачот Врескала Рамадан од Гостивар, ул. "Мара Угринова" број 90.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Врескала Хурмизе во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во судот.

Судот исто така ги повикува сите оние лица кои знаат нешто за животот на лицето Врескала Хурмизе тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", во Основниот суд во Гостивар, ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.61/03. (9044)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по предлогот за извршување, поднесен од страна на доверителката Николова Маргарита од Струмица, а против должникот ТП "Автотоми" од Струмица и Наќе Младенов од Струмица, за неплатено парично побарување, преку продажба на недвижен имот сопственост на должникот.

За привремен застапник на должникот Наќе Младенов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење во странство, се назначува Лорета Абрашева - стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува должникот во постапката во која е поставен, се додека тој или неговиот полномошник не се појави пред овој суд.

Се повикува должникот Наќе Младенов од Струмица да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 4902/98.

(9048)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Усеини Мустафа од с.Радиовце, а на предлог на предлагачот Сабри Максуди од с.Радиовце.

Се повикува лицето Усеини Мустафа, од татко Макут роден во с.Корито, да се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Во спротивно, судот на лицето Усеини Мустафа ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.250/2003. (9043)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за сопственост, по тужба на тужителот Сефедин Зибири од с.Желино, Општина Желино, против тужениот Музафер Целадини од с.Желино, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Музафер Целадини во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.211/2003. (9045)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1502/2002, од 30.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015430, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ТОНБОР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Марко Цепенков" бр. 13.

Содружник е Рујаноски Тони од Прилеп, ул. "Марко Цепенков" бр. 13.

Седиште: Прилеп, ул. "Марко Цепенков" бр. 13.

Основната главница е 2.520 евра.

Дејности: 01.12/1, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превозна патници во меѓународниот друмски со-

обраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Рујаноски Тони - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1502/2002. (962)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3/2003, од 09.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015497, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "КОЛУКС" ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Трајко Николоски" бр. 5, Прилеп.

Дејности: 28.75 - производство на други фабрикувани метални производи неспомнати на друго место, 15.98, 18.21, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.52, 28.62, 28.73, 28.75, 29.24, 29.32, 29.40, 29.53, 29.55, 29.71, 31.20, 31.62, 35.50, 36.11, 45.22, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.35, 51.39, 51.43, 51.51, 51.52, 51.56, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.50, 52.74, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.20/2, 92.33, 92.34. Во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3/2003. (963)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1549/2002, од 31.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015477, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги НАГИ Струга ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бб, Струга.

Основање на трговско друштво, основано од едно лице со фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги НАГИ Струга ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бб, Струга.

Основачи се Мериме Мустафа. Управител е Мериме Мустафа.

Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.30, 20.52, 21.21, 21.25, 25.22, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.23, 60.24, 63.21, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Главницата на друштвото е 2.500 евра или 155.000 денари во предмети по проценка од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1549/2002. (964)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1552/2002, од 08.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015480, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Заштитното друштво за производство и трговија "ГОСИ-КОМПАНИ" Битола ДООЕЛ.

Основач е Татјана Анастасовска ул. "Даме Груев" бр. 164, Битола.

Седиште: ул. "Даме Груев" бр. 164.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.61, 15.86, 51.87, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 63.12, 74.82, 74.84, 92.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, туристички и угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт.

Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет: полни овластувања. Одговорности на субјектот на уписот во правниот промет: полни одговорности.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот: Љупчо Огненовски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1552/2002. (965)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1480/2002, од 09.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015408, го запиша во трговскиот регистар основањето на Заштитното друштво за услуги, трговија и производство БК КОМПАНИ увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Горѓи Димитров" бр. 92а, Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.51, 15.52, 05.02, 15.82, 19.30, 21.25, 22.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.70, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.21/1, 45.21/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.42/1, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.31, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и патници.

Управител на ДОО - со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Гарбески Блаже, ул. "Цар Самоил" бр. 30.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1480/2002. (966)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 6/2003, од 10.09.2003 година, во регистарската влошка бр. 015500, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и превоз на големо и мало ИРИНА-АНГЕЛА Заштитно друштво ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр. 58.

Се врши основање на Трговското друштво - Заштитно друштво според Законот за трговски друштва ДОО.

Содружници се: Драги Кочоски од Прилеп со стан на ул. "Пере Тошев" бр. 58 и Велигденова Бона од Прилеп, со стан на ул. "Ј. Јорда" бр. 238.

Назив, седиште и фирма: Трговско друштво за производство, услуги, трговија и превоз на големо и мало ИРИНА-АНГЕЛА Заштитно друштво ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр. 58.

Скратен назив: ТД ИРИНА-АНГЕЛА Заштитно друштво ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр. 58.

Дејности: 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 18.93, 19.30, 20.10, 20.51, 21.12, 21.22, 24.16, 26.30, 27.21, 27.22, 27.23, 27.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42, 51.55, 51.70, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/2, 74.40.

Основната главница на друштвото изнесува: Драги Кочоска - основни средства во висина од 1.250 евра; Велигденова Бона - основни средства во висина од 1.250 евра.

Со друштвото управува како во внатрешното така и во надворешнотрговското работење - управителот Велигденова Кочовска Венера од Прилеп со стан на ул. "Пере Тошев" бр. 58.

Друштвото во правниот промет со трети лица го застапува лицето Велигденова Кочоска Венера од Прилеп, со стан на ул. "Пере Тошев" бр. 58.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 6/2003. (967)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1546/2002, од 10.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 015474, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги "СИСТЕМ ЕЛЕКТРО" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 3/8.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Добрила Грашеска - Јованоска од Прилеп.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 евра. Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1546/2002. (968)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 8/2003 се запишува здружението на граѓани под име: Боди-билдинг Фитнес клуб "КЕТ-ЛЕР" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на боди-билдингот и фитнесот во Охрид и Република Македонија; донесување на Програма за развој и унапредување на работата на клубот; учество во реализација на

системот на натпревари кој го организира соодветната асоцијација на Македонија; прифаќа организација на разни семинари, предавања, курсеви, натпревари и полагање за повисок степен за сите категории како и организација на меѓународни средби во координација со соодветната републичка асоцијација; реализира програма за надградба на стручните кадри и клубот; дава иницијатива за соработка со сродни клубови од Охрид, републиката и пошироко, а во врска со развојот на боди-билдингот и фитнесот кај нас и пошироко; води документација за своето членство; води евиденција и документација за одржаните турнири, семинари, курсеви и други активности организирани од клубот и издава Годишен билтен на клубот; се грижи за набавка и одржување на опремата, реквизитите за организацијата на тренинзите и натпреварите; се грижи за подобрување на материјалната состојба за непречена работа на клубот; води евиденција за спортистите и спортските работници; се грижи за здравствената заштита на активните членови на клубот; извршува и други работи утврдени со Законот за спорт, Статутот и другите позитивни прописи.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Горче Петров" бр. 9-А, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Петар Тодороски од Охрид, ул. "Горче Петров" бр. 9А.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 8/2003. (8797)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. бр. 11/03 од 02.04.2003 година, го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации основањето на Здружението на граѓани "ВИОЛА" од Кочани.

Здружението ќе се залага за едукација на младите во разни области од културата и образованието, создавање и јакнење на еколошката свест, создавање на можности на интеракција, со професионалци од разни области заради едукација на младите, развивање на меѓуетничка и мулти културна соработка, во областа на музиката и забавувањето, создавање на контакти со други здруженија од други здруженија на РМ и надвор од РМ, засновање на спортски и натпреварувачки дух во областа на спортот и образованието, борба против наркоманијата и други зависности, здравствена едукација и др.

Седиштето на здружението е во Кичево, ул. "Ленинова" бр. 15 а.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Вјолца Мехмети од Кичево.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 02.04.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, Рег. ЗГФ. бр. 11/03. (8798)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 3/2003 од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на одгледувачи на зајаци "Кочани" од Кочани, ул. "Скопска" ламела II.

Овластено лице за застапување на здружението е Ангел Атанасов од Кочани, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 5, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи:

Ефикасно организирање на неговите членови во користење на набавка на храна, сузбивање на болестите кај зајаци, набавка на лекови, организирано користење на услуги од ветеринарни лекари, унапредување на одгледување на зајаци на сортни раси отпорни на болести и рентабилно добивање на квалитетно месо, организирање на предавања на стручњаци од областа на зајчарството. Можност за добивање на донации во вид

на храна, опрема и нивно правилно распоредување на своите членови, соработка со здруженија од овој вид во земјата и надвор од неа, организирани посети на саеми и други манифестации од областа на зајчарството.

Здружението на одгледувачи на зајаци "Кочани" од Кочани, ул. "Скопска" ламела II, стекнува својство на правно лице на ден 13.03.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 3/2003. (8799)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 4/2003 од 17.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Еколошко друштво "Грдовски Орман"-с. Грдовци, Кочани, со седиште во с. Грдовци, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Даниела Алексова од с. Грдовци, Кочани, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи:

Да ја следи еколошката состојба во атарот на с. Грдовци и при констатирање на кршење на важечките прописи или на било кој друг начин на загрозување на природната околина, непосредна животна и работна средина, како и здравјето на човекот, на соодветен начин ќе реагира кај надлежните органи и институции односно го сврти вниманието на пошироката јавност со цел да ја мобилизира за навремено надминување на проблемите што се јавуваат во оваа област; да покренува иницијативи и активности за заштита, одржување и унапредување на човековата и работна околина; да се вклучува во разни истражувања од оваа област; да предлага и изготвува одделни актуелни материјали, информации и анализа, во стопанските организации, месни заедници и во други организации; да се залага за рационално трошење на необновливите ресурси, обработливите површини, потрошни добра, енергија и сировини; да се залага за унапредување на хигиената, а пред се на комуналната хигиена; да презема активности за спроведување на еко-патроли за редовно мерење на загаденоста на воздухот, водата, почвата за што редовно ќе ги информира надлежните органи и институции; да се ангажира на планот на контрола на присуство на хемиски и органски материи во прехранбените производи; да се залага за примена на алтернативни технологии и енергија; да соработува со други друштва од општината, Републиката и странство со цел за посистемско работење.

Здружението на граѓани Еколошко друштво "Грдовски Орман" - с. Грдовци, Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 17.03.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 4/2003. (8800)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 5/2003 од 17.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на водокорисници за наводнување од ХМС "Брегалница"-с. Прибачево.

Овластено лице за застапување на здружението е Тошо Огнан Геров од с. Прибачево, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: ефикасно организирање на неговите членови во користењето и распределбата на водата за наводнување и поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива здружението; координиран настап на членовите во подготовка на годишен план за структура на земјоделски култури (засени/ засадени во областа на ВКЗ), план за потребни количини на вода за наводнување и план за дистрибуција на вода пред надлежните органи во државата; присуство преку своите претставници при усогласување на плановите и програмата за експлоата-

ција и одржување на мрежата во рамките на територијата на здружението и цените на водниот надоместок за здружението; координиран настап пред водостопанското претпријатие (во понатамошниот текст ВП) при можни измени на планот за наводнување и при усогласувањето на ревидираниот план, организиран и поуспешен настап на здружението пред надлежните институции; заеднички настап при соработка со ВП и со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство/ Проект за рехабилитација и реструктуирање на наводнувањето за остварување на специјализирани програми, согласно потребите на здружението; подобрување на земјоделски приходи во областа, зголемување на квалитетот на производите, намалување на трошоците за производство на приватните поседи преку колективни активности и договори, изработка и водење на проекти од областа на агрокултурата, обучување на членовите на здружението за оптимално користење на водата за наводнување во рамките на територијата на здружението; склучување на договори со надлежни органи за преземање на јавни овластувања од областа на наводнувањето и вршење на јавните овластувања за управување, одржување, подобрување и развој на инфраструктурата за наводнување во областа на ВКЗ.

Здружението на водокорисници за наводнување од ХМС "Брегалница"-с. Прибачево, стекнува својство на правно лице на ден 17.03.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 5/2003. (8801)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 123/03 од 14.03.2003 година, се отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ДЕНМАР КОМЕРЦ Славка ДООЕЛ, со седиште на ул. "Спиро Црне" бр. 73, со жиро сметка бр. 300000001009030 и регистарска влошка бр. 02024844?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ДЕНМАР КОМЕРЦ Славка ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 154/03 од 26.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДУКТ ПРОМЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Лазар Личеноски" бр. 58 и жиро сметка број 210-0541670101-22 при Тутунска банка, со регистарска влошка бр. 02028418?-8-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8785)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 150/03 од 7.04.2003 година, се отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет на големо и мало АДИГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мрежичка" бр. 18, со жиро сметка бр. 40100-601-476786 и регистарска влошка бр. 02035773?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско друштво за промет на големо и мало АДИГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 94/03 од 03.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП сендвичара ЖАН МАРИ Јорданка Ѓорѓи Ташкова Скопје, со седиште на ул. "Бледски договор" бб и жиро сметка број 300000000445848 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 1-69013-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8843)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 147/03 од 19.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет "МДС-ИНФОРМАЦИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ" Аспарух Тасевски, ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Васил Ѓоргов" бр. 18/2-12, со жиро сметка број 300000000430231 кај Комерцијална банка АД-Скопје, со регистарска влошка број 02008187?-8-03-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8844)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 153/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Превозник ЈОПЕ ТП Јован Трајко Урдаревиќ Скопје, со седиште на ул. "Анри Барбис" бр. 20-1/1 со жиро сметка бр. 40110-601-401889 и регистарска влошка бр. 6-02001473-000-06 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Превозник ЈОПЕ ТП Јован Трајко Урдаревиќ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8878)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 154/2002 од 1.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ "Вањко" увоз-извоз п.о. од Струмица, жиро сметка бр. 41300-601-64899 што се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8921)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 79/2002, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско туристичко претпријатие за промет на големо и мало "РЕСАНА-ЕКСПОРТ" ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "151" бр. 57, жиро сметка бр. 41500-601-4468, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки, запишано во регистарската влошка бр. 1-5319-000 од 26.07.1990 година, под. Срег. бр. 3542/90 на Окружниот стопански суд Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8922)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 5/03 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и транспорт "МЕТИ КОМ" Муамет ДООЕЛ експорт-импорт с. Одри, Теарце, со жиро сметка бр. 41500-601084185 што се води при Агенцијата за блокирани жиро сметки Скопје-П.Е. Тетово, регистрирано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 3102/00 и регистарска влошка бр. 0202838-8-01-0000 од 4.05.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8923)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 75/2003 од 28.02. 2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Авдиљнасир Јусуф Адеми ТП ЈУСУФ ТАКСИСТ с. Доброшште-Теарце, жиро сметка бр. 41500-601-60169 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 2881/98 со регистарската влошка бр. 02003255-06-000 од 20.07.1998 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8924)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 12/2003 од 23.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, промет и услуги "АРИАНА СРЕАТИОНС" АД с. Пирок-Боговиње, жиро сметка 41500-601-60169 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 949/97, со регистарска влошка бр. 4-2000127-000-03 од 28.07.1997 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8925)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 19/03 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, трговија и угостителски услуги "АРБРИА" 2000, Шабан ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Срег. бр. 2224/00 со регистарска влошка бр. 02031064-8-01-000 од 20.04.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8926)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 3/2003 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за завршни работи во градежништво, промет и услуги "МЕ-ХА" Хавзи и Месут ДОО увоз-извоз с. Камењане, што се води при Агенцијата со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд во Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 3960/98, со регистарска влошка бр. 02004457-3-09-00002007938-8-03-000 од 15.10.1998 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8927)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 9/2003 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производство, трговија и услужно претпријатие "БЕ-ВИ-ИМПЕКСТ" ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, жиро сметка бр. 41500-601-51932, што се води при агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано во Окружниот стопански суд -Скопје, под Срег. бр. 9123/95, со регистарската влошка бр. 1-63350-0-0-0 од 12.07.1995 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8928)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 81/02 од 7.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЗЛАТАРА "Мерџан"-Одаи Мухарем од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 47 со жиро сметка бр. 41500-685-22935 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Тетово, запишано при Министерството за стопанство, секретаријат за стопанство Тетово, со решение бр. 13-6334 од 11.11.1991 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот што се води при Подрачната единица на Министерството за стопанство Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (8929)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 343/02 над Друштвото за трговија и услуги Веле Ска-2, ул. "Цане Бујковски" бр. 45 Битола, Трег. бр. 010108997-8-01-000, дејност трговија, жиро сметка 5000000002149-79 при Стопанска банка АД Битола, се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (8930)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/02 над Приватно трговско претпријатие "Тауер Ком" од Ресен, Трег. бр. 15824, дејност трговија на мешовита стока, жиро сметка 40300-6015896 при Агенцијата за блокирани сметки Ресен, се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (8931)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 10/03 од 21.02.2003 година, над Бесник Јусуф Бафтијари ТП Тини таксист од Тетово, со жиро сметка 41500-601-77009 и регистарска влошка бр. 02022224-6-06-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (8932)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 1/2003 од 7.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТД за промет на големо и мало АКТИН МУАМЕТ ДООЕЛ Тетово, ул. "Кумановска" бр. 61, со жиро сметка бр. 41500-601-42898, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 9746/99 со регистарска влошка бр. 02019482-8-1-01 од 04.11.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на Претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8933)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 159/03 од 26.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП Јасмина Делчо Трајчевска "МИЛКО" Трговија на мало со прехранбени производи-Скопје, со седиште на ул. "Никола Мартиновски" бр. 25, со жиро сметка бр. 40100-601-429404 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка бр. 02004437?-6-01-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8911)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 154/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги ЗАДРА увоз-извоз ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Натанатил Кучевишки" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-287437 и регистарска влошка бр. 1-52000-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија и услуги ЗАДРА увоз-извоз ДОО од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8912)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 166/03 од 02.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за филмска продукција НЕБОТО Е ЛИМИТ Роберт, Владимир и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Жданец" бр. 48 б, со жиро сметка бр. 300000001237465 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02025700?-3-10-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8935)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 79/03 од 08.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, угостителство и трговија на големо и мало АНТОНИО Зоран ДООЕЛ извоз-увоз, со седиште на ул. "Финска" бр. 104, со жиро сметка 300000000526067 и регистарска влошка 02007746?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за производство, угостителство и трговија на големо и мало АНТОНИО Зоран ДООЕЛ извоз-увоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8936)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 149/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за производство, трговија и услуги "НЕД-КОМ" ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Божин Николов" бр. 95, со жиро сметка бр. 300000000013907 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02042108?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "НЕД-КОМ" ДОО увоз-извоз од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8937)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 86/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за посредување и трговија СМС Аспарух ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 19/14, со жиро сметка 290100000010037 и регистарска влошка 02009579?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Трговско друштво за посредување и трговија СМС Аспарух ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8939)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 157/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги АНДРА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 67, со жиро сметка бр. 40100-601-467096 и регистарска влошка бр. 02033214?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за угостителство, трговија и услуги АНДРА ДОО експорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8940)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 156/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ЕСО-М ДООЕЛ експорт-импорт со седиште во с. Батинци бб, со жиро сметка бр. 260-000-5499879-62 и регистарска влошка бр. 02039674?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги ЕСО-М ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8942)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 155/03 од 07.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ од Скопје, со седиште ул. "Македонско косовска бригада" бр. 29/12, со жиро сметка бр. 40100-601-183514 и регистарска влошка бр. 02006618?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8943)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 27/03 од 08.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и производство ФАТО КОМЕРЦ ЈУНИОР Ц. ОI Скопје експорт-импорт, со седиште на бул. "Македонско косовска бригада" бр. 38/26, со жиро сметка 40100-601-168465 и регистарска влошка 1-27248-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за промет и производство ФАТО КОМЕРЦ ЈУНИОР Ц. ОI Скопје експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8989)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Сашо Поповски од Скопје запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 5139/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПОПЕ-КОМПАНИ Сашо Поповски ДООЕЛ Скопје со број на жиро-сметка 300000000120510 отворена при Филијала - Комерцијална банка а.д. е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (8793)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.17/03 од 03.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за производство и трговија увоз-извоз "Демикс" п.о. Штип, и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8794)

Ликвидаторот Бојана Гајиќ од Скопје, бул. „Илинден“ бр. 79/12 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 3592/2001 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ЕЛМОНТ КОМЕРЦ Сашо ДООЕЛ експорт-импорт и со број на жиро-сметка 40120-601-210080 отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (8795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 77/2002 од 10.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало и увоз-извоз РОСИНА ДОО - Скопје, ул. „4 Јули“ бр. 2 од Скопје со жиро сметка 40120-601-104745.

За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ од Скопје, со стан на бул. „Илинден“ бр. 79/12, тел. 02-110-320.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8796)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Л.бр. 266/2002 донесено од овој суд на 28.03.2003 година е завршена ликвидацијата над Трговското претпријатие „ТАГ“ ДОО експорт импорт Скопје со седиште на ул. „Атинска“ бр. 25 и жиро сметка 40120-601-117446 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8840)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Л.бр. 216/2002 година донесено од овој суд на 20.03.2003 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за проектирање, инжињеринг, маркетинг и консалтинг „СКАН“ ДОО увоз извоз Скопје со седиште на ул. „Н. Охридски“ бр. 50 и жиро сметка 40100-601-131017 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8845)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје ул. „Дрезденска“ бр. 15-1/9 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 309/2003 објавува дека Друштвото за производство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број на жиро-сметка 300000001172766 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8846)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 156/03 и регистарска влошка бр. 02019573?-3-03-000 од 4.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет, услуги и транспорт „ХЕРСИГ“ ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, Цепчиште со жиро сметка: 540 000000 1009 - 44 АД Тетовска банка Тетово и во АД Тутунска банка Скопје 21000497111601 - 16 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8955)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 260/03 и регистарска влошка бр. 020010796?-8-09-000 од 4.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ФЛОТ-3“ Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец 26, Тетово, со жиро сметка: 540 000000 1684 - 56 АД Тетовска банка Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8956)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижниот имот сопственост на ДПТ ХАЈТЕЧ КОРПОРАЦИЈА Штабо и други ДООО Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр. 9а, Скопје, со БДС 4940-458 и тоа: деловни простории во станбено деловен објект Гординија на ул. „Гевгелиски Парт. Одред“, Гевгелија, локал број 1, мезанин, површина 63,47 м² и локал број 3, мезанин, површина 25,26 м², сопственост на заложниот должник врз основа на Договори за купопродажна на деловен простор, потврдени од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, под ОДУ број 248/02 и ОДУ број 247/03 и двата од 13.12.2002 година, е заснован залог со Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под ОДУ број 064/03 од 04.04.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, со БДС 4664531, за обезбедување на парично побарување од 100.000,00 евра во денарска противвредност. (8886)

Над недвижниот имот сопственост на КИРО КУЧУК АД Велес за производство и промет со градежни материјали; А) Автоматска линија за производство на електрозаварена решетката греда модел ВАТ 430 составена од: - 1 Електронска синхрона контрола; - 5 Макари; - Машина за исправање; - 1 средство за одмотување и редење на лонгитудинални жици (ЛАР); - 1 исправувач; - 1 машина за правење шари; - 1 машина за заварување; - 1 автоматски секач; - 1 автоматски пневматски пакувач; - 5 транспортери; Б) Резервни делови: - електронски делови-механички делови-хидраулични делови.

Заснован е залог, со нотарски акт за залог на подвижни предмети, заведен кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 61/03 во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 700.000 ЕУР. (8193)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 253/11 план 1, скица 5, место викано „Пржина“ култура нива, класа 5, со површина од 530 м² запишана во Поседовен лист бр. 1849 за КО Волково, сопственост на Шкет Драган за вкупна цена од 75.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. „Партизански одреди“ бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (8807)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илојзе на КП бр. 10068, в.м. „Селски Пат“ кл. 1 со површина од 2551 м², по Имотен лист број 2693 КО Кавадарци 2 за цена од 70.000 денари сопственост на Никола Ширков од с. Ваташа, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8914)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште идеален дел од пасиште класа 4 на КП 12340 за КО Битола, во ПЛ бр. 2958, на м.в. „Бадем Балари“ во површина од 150 м² во вкупна површина која изнесува 2701 м² сопственост на Адемовски Изумбеј од Битола, ул. „Караорман“ бр. 117, Битолско, за вкупна купопродажна сума од 23.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20, Битола. (8915)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште ливада класа 2 на КП 402 на м.в. „Прилчиоцица“ за КО Поешево во ПЛ бр. 40 чија вкупна површина изнесува 9329 м², а се продава идеален дел или вкупна површина од 3/20 сопственост на Петровска Звезда од с. Новаци, Битолско, и 2/20 сопственост на Стојановска Благоуна од с. Средно Егри, Битолско, преку полномошникот Стојановска Звезда, или вкупна површина од 2332 м² за вкупна купопродажна сума од 5.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20, Битола. (8197)

Се продава нива во м.в. „Дрење“ лоцирано на КП бр. 1076 за КО Д. Лакочереј, со севкупна површина од 1006 м² сопственост на Димитриески Благоја од Охрид, ул. „6-та Бригада“ бр. 22, за цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. „Македонски Просветители“ бр. 8 (мезанин). (8918)

Се продава земјоделско земјиште КО Кавадарци 1(вон), КП 4426 дел 1, план 008, скица 008, викано место „Милково Тепе“, култура лозје, класа 5 со вкупна површина од 1352 м², КП 4426 дел 2, план 008, скица 008, викано место „Милково Тепе“ култура лозје, класа 5 со вкупна површина од 1634 м², сопственост на Невдев Милан од Кавадарци, по цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексос“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (8919)

Се продава земјоделско земјиште на КО Кавадарци 1(вон), КП бр. 5312 дел 10, план 010, скица 010, викано место „Домовица“ кат. култура 1100-нива класа 5 со вкупна површина од 281 м², во сопственост на Атанасов Атанас, по цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (8920)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 0833785 издаден од СВР-Скопје на име Јошевска Стојна, ул. "Зеничка" бр. 12 б, Скопје. (9068)
 Пасош бр. 1090279 на име Николоски Димитрија, с. Мешешта, Охрид. (9134)
 Пасош бр. 0988253 на име Петревски Горги, Радовиш. (9135)
 Пасош бр. 0433702 издаден од СВР-Скопје на име Наумовска Соња, ул. П. Манџуков" бр. 69-а, Скопје. (9172)
 Пасош бр. 1672535/02 на име Бајрами Шукри, с. Заграчани, Струга. (9245)
 Пасош бр. 1429923 на име Мустафа Беким, ул. "М. Тито" бр. 120, Тетово.
 Пасош бр. 1044364 на име Изаировски Надмир, с. Броштица, Дебар. (9279)
 Пасош бр. 1258616 на име Казим Алимани, с. Порој, Тетово. (9283)
 Чекови од тековна сметка бр. 7124364 од бр. 1208-644 до бр. 1208653 и бр. 1208655, 1208656, 1208657 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Казивовска Сунчица, Скопје. (8946)
 Чекови од тековна сметка на име Фети Хаџи Асани, Гостивар. (8969)
 Чекови од тековна сметка бр. 16435-09 од бр. 197-611 до бр. 197618 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Караташева Мери, Скопје. (8988)
 Чекови од тековна сметка бр. 12916571 од бр. 52-61710 до бр. 5261723 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Анастасова Валерија, Скопје. (9208)
 Работна книшка на име Иван Бадаревски, Скопје. (8916)
 Работна книшка на име Игор Павловски, Скопје. (8945)
 Работна книшка на име Даниела Василева, Кратово. (8966)
 Работна книшка на име Балжовски Фаик, ул. "Е. П. Марко" бр. 19, Кичево. (8968)
 Работна книшка на име Стојаноски Драган, ул. "Кеј 9 Септември" бр. 47, Прилеп. (8970)
 Работна книшка на име Јасминка Митевска, ул. "И. Л. Рибар", Куманово. (8971)
 Работна книшка на име Биљана Станковиќ, с. Немањина, Св. Николе. (8972)
 Работна книшка на име Јагли Орхан, Скопје. (9057)
 Работна книшка на име Јашар Целадин, Скопје. (9071)
 Работна книшка на име Анифа Целадин, Скопје. (9073)
 Работна книшка на име Димитар Димитров, Скопје. (9076)
 Работна книшка на име Димоски Миле, ул. "Радо-вишка" бр. 124, Прилеп. (9090)
 Работна книшка на име Тодор Каранфилов, ул. "П. Караџов" бр. 2, Штип. (9109)
 Работна книшка на име Лидија Влахова, ул. "М. Тито" бр. 35, Штип. (9111)
 Работна книшка на име Рами Биљали, ул. "Дрено-вец" бр. 29, Тетово. (9116)
 Работна книшка на име Трајковски Љупчо, Скопје. (9153)
 Воена книшка на име Судахан Иљаз, Скопје. (8957)
 Свидетелство за 4 година издадена од гимназијата "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Веселинов Саш-ко, Скопје. (8910)
 Свидетелство на име Казимоски Јакуп, Струга. (8967)

Свидетелство на име Атанасовски Дарко, нас. "Отовица", Велес. (8974)
 Свидетелство од 8 одделение на име Јукоска Ајри-ја, Струга. (8975)
 Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Ејупов Скен-дер, Скопје. (8977)
 Свидетелство од 3 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Беар Лимани, Скопје. (8984)
 Диплома од средно образование на име Виолета Арсова, Кратово. (8965)
 Диплома на име Аритонов Тони, Пробиштип. (8976)
 Здравствена книшка на име Велковски Душан, с. Теово, Велес. (8973)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електро-стопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-81/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 - 1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-81/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.
 - 1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на масла и масти според тендер спецификацијата.
 - 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
 - 1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
 - 1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спецификацијата на маслата и мастите за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во административната зграда на АД "ЕСМ", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, на деветти кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, секој работен ден од 8 до 9:30 часот. За истата треба да се уплати износ од 500 денари на жиро-сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен бр. 4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Спецификацијата се пополнува и се приложува во понудата.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
 - 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
 - 3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата и мастите дадени во спецификацијата.
 - 3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по килограм (во буре), и вкупните вредности за секоја позиција и категорија на масла и масти (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки -ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразена во ЕУР, со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.
 - 3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но мора да ја понуди вкупната количина по позиција.
 - 3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
 - 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.
 - 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
 - 3.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту на еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- список на главни испораки на маслата и масстите (дадени во спецификацијата) во последните три години;
- сертификат-технички карактеристики на маслата и масстите, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 58 од Законот за јавни набавки.

4.7. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење40 поени;
- квалитет30 поени;
- начин и рок на плаќање20 поени;
- рок на испорака10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 6.05.2003 година во 11:00 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, објавува

И С П Р А В К А
НА ПОВТОРЕНИОТ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА
ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО 2003-ТА ГОДИНА

1. Во точка 8 од Повторениот Отворен повик бр. 01/2003 став 7, јавното отворање на понудите наместо на 26.04.2003 година, ќе се изврши на 05.05.2003 година.

Комисија за јавни набавки

БИ Л А Н С Н А У С П Е Х

Во согласност со член 565 став 3 од Законот за трговски друштва, "Инвестбанка" АД Скопје го објавува ревидираниот биланс на успех по Годишната сметка за 2002 година

(за годината што завршува на 31 декември 2002)
(во илјади денари)

Приходи по основ на камати	121,936
Расходи по основ на камати	(69,910)
Нето приходи од камати	52,026
Приходи од надомести и провизии	68,910
Позитивни курсни разлики, нето	30,394
Останати деловни приходи	7,109
Деловни приходи	106,413
Расходи од надомести и провизии	(17,976)
Резервирање за загуби по основ на кредити	(12,507)
Останати деловни расходи	(112,612)
Деловни расходи	(143,095)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	15,344
Оданочување	(276)
НЕТО ДОБИВКА	15,068

"Инвестбанка" АД Скопје

СО Д Р Ж И Н А

	Страница
622. Уредба за организирање, подготвување и употреба на силите на цивилната заштита.	1
623. Уредба за начинот на водењето на евиденцијата на воените обврзници.....	5
624. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот и постапката за продажба на акциите и уделите што се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.....	12
625. Упатство за начинот и постапката за утврдување на материјалната одговорност на воените лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	12
626. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	13
627. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	14

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.